



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и член 32 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2011), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

ОДЛУКА за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/2011)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот и постапката на вршење надзор над спроведувањето на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити и прописите донесени врз основа на овој закон од страна на кредиторите над кои Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка) врши супервизија и надзор.

Во оваа одлука, под кредитори над кои Народната банка врши супервизија и надзор се подразбираат банките и штедилниците коишто имаат дозвола за основање и работење, издадена од гувернерот на Народната банка (во понатамошниот текст: кредитори).

II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВРШЕЊЕ НАДЗОР

2. Народната банка врши надзор над кредиторите преку:

- непосредна теренска контрола и
- вонтеренско следење, со прибирање и анализи на извештаите и податоците коишто ги доставуваат кредиторите.

Начинот и постапката на вршење непосредна теренска контрола и вонтеренско следење на работењето на кредиторите се определени со Законот за банките и соодветните подзаконски акти.

3. Со надзорот од точка 2 од оваа одлука се утврдува и се оценува:

- усогласеноста на работењето на кредиторот со одредбите од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити и
- примената на прописите донесени врз основа на овој закон.

4. Народната банка може да спроведе и непосредна контрола на работењето на кредитните посредници на кредиторите.

5. Службата за внатрешна ревизија на кредиторот е должна најмалку еднаш годишно да врши ревизија на активностите на кредиторот со кредитните посредници и исполнувањето на договорите за кредитно посредување. Извештајот од извршената ревизија треба да содржи најмалку податоци за видот и обемот на активностите на секој од кредитните посредници во периодот опфатен со ревизијата.

Кредиторот е должен до Народната банка да ги достави извештаите од извршените ревизии од ставот 1 од оваа точка, во рок од 30 дена по извршената ревизија.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на филијалите на странски банки коишто работат во Република Македонија, согласно со Законот за банките.

7. Со почнувањето на примената на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштитата на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/2007 и 42/2011).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.10.2011 година.

О бр. 02-15/VII-4/2011
30.06.2011 година
Скопје

Гувернер и
претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов